

Службен гласник на Општина Струмица

Број 17

Понеделник, 16 јули 2012 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Градоначалник на општина Струмица:	Стр.	Стр.
298. Одлука за организирање на јавна анкета по Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7747 во КО Струмица	1	
299. Одлука за организирање на јавна презентација по Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7747 во КО Струмица	2	
300. Одлука за организирање на јавна анкета по Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7752 во КО Струмица	2	
301. Одлука за организирање на јавна презентација по Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7752 во КО Струмица	2	
302. Одлука за организирање на јавна анкета по Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7931 во КО Струмица	3	
303. Одлука за организирање на јавна презентација по Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7931 во КО Струмица		3
304. Решение за формирање комисија за спроведување јавна анкета и јавна презентација по Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7747 во КО Струмица		4
305. Решение за формирање комисија за спроведување јавна анкета и јавна презентација по Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7752 во КО Струмица		4
306. Решение за формирање комисија за спроведување јавна анкета и јавна презентација по Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7931 во КО Струмица		4

298.

Врз основа на член 50 став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање- пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија“ број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а

за организирање на јавна анкета по Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7747 во КО Струмица

1. Се организира јавна анкета на Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7747 во КО

Струмица со намена А4 – времено сместување (викенд населба), со површина од 0,128 ха и граничен опфат:

- Од северозапад – дел од КП 7746;
- Од југозапад локален пат за с. Попчево;
- Од југоисток со дел од КП 7752; и
- Од североисток –североисточна граница на дел од КП 7745 и 7748.

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за убранизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 5 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7747 во КО

Струмица ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл.гласник на општина Струмица".

Бр. 08-5809/1 Општина Струмица
16.07.2012 год. Градоначалник,
Ст р у м и ц а Зоран Заев с.р.

299.

Врз основа на член 50 став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање- пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија " број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а

за организирање на јавна презентација по Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7747 во КО Струмица

1. Се организира јавна презентација по Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7747 во КО Струмица со намена А4 – времено сместување (викенд населба), со површина од 0,128 ха и граничен опфат:

- Од северозапад – дел од КП 7746;
- Од југозапад локален пат за с. Попчево;
- Од југоисток со дел од КП 7752, и
- Од североисток –североисточна граница на дел од КП 7745 и 7748.

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи , ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Службен гласник на општина Струмица" и средствата за јавно информирање.

3. Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7747 во КО Струмица со намена А4 – времено сместување (викенд населба), ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" во соба број 3.

4. Јавната презентација ќе се одржи на ден 20.07.2012 година, во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3.

5. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 08-5809/2 Општина Струмица
16.07.2012 год. Градоначалник,
Ст р у м и ц а Зоран Заев с.р.

300.

Врз основа на член 50 став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање- пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија " број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а

за организирање на јавна анкета по Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7752 во КО Струмица

1. Се организира јавна анкета на Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7752 во КО Струмица со намена А4 – времено сместување (викенд населба), со површина од 0,122 ха и граничен опфат:

- Од северозапад – дел од КП 7747;
- Од југозапад локален пат за с. Попчево;
- Од југоисток со дел од КП 7753; и
- Од североисток – дел од КП 7751 и 7748.

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи , ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Службен гласник на општина Струмица" и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 5 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7752 во КО Струмица ќе биде изложена во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл.гласник на општина Струмица".

Бр. 08-5810/1 Општина Струмица
16.07.2012 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

301.

Врз основа на член 50 став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање- пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија " број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а

за организирање на јавна презентација на Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7752 во КО Струмица

1. Се организира јавна презентација на Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7752 во КО Струмица со намена А4 – времено сместување (

викенд населба), со површина од 0,122 ха и граничен опфат:

- Од северозапад – дел од КП 7747;
- Од југозапад локален пат за с. Попчево;
- Од југоисток со дел од КП 7753; и
- Од североисток – дел од КП 7751 и 7748.

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7752 во КО Струмица со намена А4 – времено сместување (викенд населба), ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” во соба број 3.

4.Јавната презентација ќе се одржи на ден 20.07.2012 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” во соба број 3.

5.Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-5810/2 Општина Струмица
16.07.2012 год. Градоначалник,
Ст р у м и ц а Зоран Заев с.р.

302.

Врз основа на член 50 став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање- пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија “ број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а **за организирање на јавна анкета по** **Локалната урбанистичка планска** **документација на дел од КП бр. 7931 во КО** **Струмица**

1. Се организира јавна анкета на Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7931 во КО Струмица со намена А4 – времено сместување (викенд населба), со површина од 0,775 ха и граничен опфат:

- Од запад – дел од КП 7932;
- Од југозапад со дефинирана граница на опфат за дел од КП 7931;
- Од југоисток со дел од КП 7932; и
- Од север, североисток – локален пат.

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3.Јавната анкета ќе трае 5 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7931 во КО Струмица ќе биде изложена во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” во соба број 3.

5.Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6.Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл.гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-5811/1 Општина Струмица
16.07.2012 год. Градоначалник,
Ст р у м и ц а Зоран Заев с.р.

303.

Врз основа на член 50 став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање- пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија “ број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а **за организирање на јавна презентација по** **Локалната урбанистичка планска** **документација на дел од КП бр. 7931 во КО** **Струмица**

1. Се организира јавна презентација на Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7931 во КО Струмица со намена А4 – времено сместување (викенд населба), со површина од 0,775 ха и граничен опфат:

- Од запад – дел од КП 7932
- Од југозапад со дефинирана граница на опфат за дел од КП 7931
- Од југоисток со дел од КП 7932
- Од север, североисток – локален пат

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7931 во КО Струмица со намена А4 – времено сместување (викенд населба), ќе биде изложена во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” во соба број 3.

4.Јавната презентација ќе се одржи на ден 20.07.2012 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” во соба број 3.

5.Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-5811/2 Општина Струмица
16.07.2012 год. Градоначалник,
Ст р у м и ц а Зоран Заев с.р.

304.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7947 во КО Струмица со намена А4 – времено сместување (викенд населба),

1. За членови во Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7747 во КО Струмица со намена А4 – времено сместување (викенд населба), ги именувам:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи;
- Андреј Манев – претставник на изготвувачот на планот;
- Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 20.07.2012 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" во соба број 3, а јавната анкета во рок од 5 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 08-5809/3 Општина Струмица
16.07.2012 год. Градоначалник,
Ст р у м и ц а Зоран Заев с.р.

305.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7752 во КО Струмица со намена А4 – времено сместување (викенд населба),

1. За членови во Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7752 во КО

Струмица со намена А4 – времено сместување (викенд населба), ги именувам:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи
- Андреј Манев – претставник на изготвувачот на планот;
- Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 20.07.2012 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" во соба број 3, а јавната анкета во рок од 5 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 08-5810/3 Општина Струмица
16.07.2012 год. Градоначалник,
Ст р у м и ц а Зоран Заев с.р.

306.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7931 во КО Струмица со намена А4 – времено сместување (викенд населба)

1. За членови во Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на Локалната урбанистичка планска документација на дел од КП бр. 7931 во КО Струмица со намена А4 – времено сместување (викенд населба), ги именувам:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи
- Андреј Манев – претставник на изготвувачот на планот;
- Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 20.07.2012 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" во соба број 3, а јавната анкета во рок од 5 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 08-5811/3 Општина Струмица
16.07.2012 год. Градоначалник,
Ст р у м и ц а Зоран Заев с.р.